

Ранко Младеноски



ДЕКОНСТРУКЦИЈА
НА ЛИКОТ

Ранко Младеноски

ДЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИКОТ

МАКЕДОНСКА РЕЧ

www.makedonskarec.mk

E-mail: makedonskarec@yahoo.com

© Сите права за ова издание се заштитени со закон. Забрането е копирање, умножување и објавување на делови или на целото издание во печатени и електронски медиуми или за друг вид јавна употреба или изведба без согласност на издавачот.

Ранко Младеноски

**ДЕКОНСТРУКЦИЈА
НА ЛИКОТ**



МАКЕДОНСКА РЕЧ

Скопје, 2014

Македонија

Ранко Младеноски
ДЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИКОТ

Издавач
МАКЕДОНСКА РЕЧ

www.makedonskarec.mk
E-mail: makedonskarec@yahoo.com
Никола Добровиќ 1/1-3, Скопје
Тел.: +389 (0)2 2722 820

За издавачој
Нове Цветаноски

Рецензент:
Проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска
Проф. д-р Венко Андоновски

Лазична редакција и коректура
Даниела Такева

Дизајн на корица
Јасна Тренгоска

Компјутерска подготовка
Снежана Бошковска

Печат
Графо ден
Скопје, 2014

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

821.163.3-3.09 Солев, Д.
821.163.3-3.09 Михајловски, Д.

МЛАДЕНОСКИ, Ранко
Деконструкција на ликот / Ранко Младеноски. - Скопје : Македонска реч,
2014. - 270 стр. ; 22 см

Белешка за авторот: 269-270. - Библиографија: стр. 263-265. - Регистар

ISBN 978-608-225-097-7

а) Солев, Димитар (1930-2003) - Проза - Ликови б) Михајловски,
Драги (1951-) - Проза - Ликови
COBISS.MK-ID 95991562



Министерство за култура

**Објавувањето на оваа книга е финансиски поддржано
од Министерството за култура на Република Македонија**

Ранко Младеноски

ДЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИКОТ

Оваа книга претставува современа анализа на ликот, како еден од основните раскажувачки елементи, и тоа од аспект на неговата семантичка дезинтеграција и морална деградација. **Деконструкција на ликоџ** обработува современа проблематика во рамките на теоријата на литературата и мошне умешно и многу солидно ја покажува нејзината примена во дела од македонската современа книжевност – во прозата на Димитар Солев и Драги Михајловски.

„Ранко Младеноски под насловот **Деконструкција на ликоџ** остварил кохерентен, читлив, љубопитен, аналитичен и резултантен филолошки труд во кој покажува одлично владеење со теориската терминологија од наратолошки тип, детално познавање на состојбата на македонската литературна критика по однос на предметното прашање, како и способност за теориски опис на конкретен белетристички материјал со умешност за изведување теориски заклучоци кои придонесуваат за заокружување на типолошката слика на современата македонска книжевност.“ (Проф. д-р Венко Јндоновски)

ISBN: 978-608-225-097-7



www.makedonskarec.mk

